

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА IKNOW

Почитувани студенти доколку не можете да се најавите на iknow.ukim.mk, потребно е да се следат следните чекори:

1. одите на заборавена лозинка
2. системот ќе ве праша на која маил адреса да испрати маил
3. Ја отворате наведената е-адреса и (доколку не Ви е стигната во INBOX, проверете во Junk и останатите фолдери) и го отворате маилот за ресетирање на лозинка
4. Кликнете на (линк) за ресетирање на лозинката и писувате 2 пати лозинката која мора да содржи мали, големи букви, бројки и специјален знак (@,#,%,!)

за Microsoft Teams

Креирање и промена на лозинка следете го упатството на следниов линк

<https://www.youtube.com/watch?v=AAL23pVUiT4>

Microsoft Teams е администриран од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

Контакт: ukc@ukim.edu.mk – Универзитетски компјутерски центар

– За студенти: ime.prezime@students.fakultet.ukim.mk

Упатство за дознавање на корисничкото име и за заборавена лозинка или промена на лозинка:

1. Корисничко име (дознавање на корисничкото име)

1. Отворете ја веб-страницата: servisi.ukim.mk
2. Притиснете на линкот „Најавете се“
3. Притиснете на линкот „Го заборавив корисничкото име?“, внесете го мејлот со кој се најавувате на iKnow (iknow.ukim.mk) и притиснете „Прати“.
4. На мејлот со кој се најавувате на iKnow (iknow.ukim.mk) ќе добиете порака со корисничкото име. Корисничкото име е во форма: 1. За наставници: ime.prezime@fakultet.ukim.mk или 2. За студенти: ime.prezime@students.fakultet.ukim.mk. Запишете го корисничкото име.

2. Заборавена лозинка или промена на лозинка

1. Отворете ја веб-страницата: servisi.ukim.mk и притиснете „Најавете се“
 2. За заборавена лозинка или за промена на лозинка
-
1. Отворете ја веб-страницата: servisi.ukim.mk и притиснете „Најавете се“
 2. За заборавена лозинка или за промена на лозинката притиснете „Заборавена лозинка?“
 3. Внесете го корисничкото име (ime.prezime@fakultet.ukim.mk или ime.prezime@students.fakultet.ukim.mk) и притиснете „Прати линк“

4. На мејлот со кој се најавувате на iKnow (iknow.ukim.mk) ќе добиете порака од „УКИМ – Ресет на лозинка“ со линк.
5. Отворете го линкот, внесете го корисничкото име и новата лозинка. Новата лозинка мора да е составена од минимум 9 или повеќе карактери и мора да содржи големи букви, мали букви, бројки и специјален знак (@, #, %, !). Притиснете „Ресетирај“. Запишете ја новата лозинка.
6. Најавете се на Microsoft Teams со корисничкото име и со новата лозинка

Инсталирање Microsoft Teams на лаптоп/компјутер:

1. Отворете го линкот: <https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app>
2. Во делот „Download Microsoft Teams“ со притискање на линкот „Download for desktop“ се симнува фајлот „Teams_windows_x64.exe“
 - Отворете го фајлот, т.е. инсталирајте ја програмата „Teams_windows_x64.exe“
 - Отворете го фајлот, т.е. инсталирајте ја програмата „Teams_windows_x64.exe“
 - По инсталацијата, на Вашиот десктоп ќе се појави иконата на програмата “Microsoft Teams“.
 - Отворете ја програмата “Microsoft Teams” и најавете се со корисничкото име и лозинката.